

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од ККСГ Technologies s.r.o со седиште на Vinohradska 1511/230, 100 00 Praha 10, Република Чешка, преку Адвокатско друштво Поповски и Партнери од Скопје, на седницата одржана на ден 25.11.2020 година, го донесе следното

## РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата која се однесува на стекнувањето на самостојна контрола од страна на ККСГ Technologies s.r.o со седиште на Vinohradska 1511/230, 100 00 Praha 10, Република Чешка над Seavus Group Holding B.V. седиште на Hoogoorddreef 15, 1101BA Amsterdam, Холандија, преку стекнување на удели, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и **е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.**

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

## Образложение

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Законот) на ден 13.11.2020 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисија) е доставено известување за концентрација од ККСГ Technologies s.r.o со седиште на Vinohradska 1511/230, 100 00 Praha 10, Република Чешка, со која ККСГ Technologies s.r.o ќе стекне контрола над Seavus Group Holding B.V. седиште на Hoogoorddreef 15, 1101BA Amsterdam, Холандија, преку стекнување на удели.

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на податоците доставени во Известувањето за концентрација и прилозите кон истото го утврди следното:

### Основни деловни активности на засегнатите претпријатија:

**ККСГ Technologies s.r.o Чешка припаѓа на ККЦГ Групацијата.** ККЦГ Групацијата инвестира во различни деловни области, вклучувајќи лотарии и игри на среќа, нафта и гас, недвижности, индустрии и паметни технологии.

Во Република Северна Македонија ККЦГ Групацјата е присутна на пазарот за работење со терминали за видео лотарија преку следните друштва:

- Друштво за приредување на игри на среќа КАСИНОС АУСТРИА ИНТЕРНАЦИОНАЛ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје со седиште на бул. „Илинден“ бр.107/локал3 Скопје, со регистрирана дејност – дејности на коцкање и обложување и
- Друштво за приредување на игри на среќа Државна видеолотарија на Република Македонија - КАСИНОС АУСТРИА ДОО Скопје со седиште на ул. „8-ма ударна бригада“ бр.14 Скопје, со регистрирана дејност – дејности на коцкање и обложување.

**Seavus Group Holding B.V. Холандија**, е холдинг друштво на Сеавус Групацјата. Сеавус Групацјата е меѓународна групацја за ИТ услуги и консултации. Сеавус Групацјата како свој главен бизнис ги има услугите за развој на софтвер и решенија за големи организации и владини агенции.

Во Република Северна Македонија Сеавус Групацјата ги има следните зависни друштва:

- друштво за информатичка технологија СЕАВУС ДООЕЛ Скопје, ул. „11-ти октомври“ бр. 33А Скопје, со регистрирана дејност – компјутерско програмирање;
- Друштво за едукација СЕАВУС ЕДУКАТИВЕН И РАЗВОЕН ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје, ул. „11-ти октомври“ бр. 33А Скопје со регистрирана дејност – друго образование и
- Фондација за претприемништво СЕАВУС ЕНТЕРПРАЈС Скопје ул. „11-ти октомври“ бр. 33А Скопје. со регистрирана дејност - дејности на други организации врз база на зачленување.

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот за заштита на конкуренцијата и точка 6 б) од *Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конкуренцијата вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата*, оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот, е во согласност со истиот бидејќи нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминатната позиција на учесниците.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот.

Согласно член 53 став (2) од Законот, тужбата не го одлага извршувањето на решението.

#### **Упатство за правно средство:**

Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА**  
**ПРЕТСЕДАТЕЛ**  
**Проф. д-р Владимир Наумовски**